

6. КУРСЕВИ И ИСПИТИ ПО СЛОВЕНЕЧКИ ЈАЗИК

Кандидатите кои имаат завршено основно или средно образование во Словенија или имаат завршено додипломски студии во Словенија, не треба да полагаат испит за словенечки јазик.

ОСНОВНО НИВО:

Andragoški zavod
Maribor
Maistrova 5
2000 Maribor
тел.: +386 (0)2 23 41 111
E-mail: info@azm-lu.si

СРЕДНО НИВО:

Filozofska fakulteta UM
Koroška 160
2000 Maribor
тел.: +386 (0)2 22 93 787
E-mail:
tamara.markelj@um.si

ОСНОВНО, СРЕДНО И ВИСОКО НИВО:

Univerza v Ljubljani
Center za slovenščino kot drugi / tuji jezik
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
тел.: +386 (0)1 241 86 47
E-mail: izpitni.center@ff.uni-lj.si Интернет
страна: www.centerslo.net

7. ПРИЗНАВАЊЕ НА СТРАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Кандидатите кои имаат придобиено образование надвор од Словенија и имаат намера да го продолжат своето образование на Универзитетот во Марибор, е потребно да ги пратат своите апликации на следната адреса:

UNIVERZA V MARIBORU

Služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve

Slomškov trg 15, 2000 Maribor
со припис "Priznavanje tujega izobraževanja"

Информации за постапката на признавање:

UM, Služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve
Slomškov trg 15, 2000 Maribor
тел.: +386 (0)2 23 55 217
E-mail: priznavanjeizobrazevanja@um.si,
tea.vorsic@um.si

www.um.si/studij/priznavanje/Strani/default.aspx

8. ШКОЛАРИНИ

Висината на школарината ја одредува високообразовниот завод и е иста како школарината за вонредни студии за државјаните на Словенија. Школарината студентите ја плаќаат при уписот на факултет за тековната студиска година.

Ценовникот е објавен на интернет страната: www.um.si/studij/financiranje/Strani/default.aspx

Од плаќање школарна за редовни додипломски студии се ослободени странски државјани со постојано живеалиште во Словенија и кои се самите, односно нивните родители/старатели се даночни обврзници на Словенија, државјани на ЕУ, државјани на државите, со кои има Словенија склучени договори за соработка.

9. СПИСОК НА ФАКУЛТЕТИ НА УМ

Факултет за економија и бизнис (EPF)
Факултет за електротехника, компјутерски науки и информатика (FERI)
Факултет за енергетика (FE)
Факултет за градежништво (FG)
Факултет за хемија и хемиска технологија (FKKT)
Факултет за земјоделство и биосистемски науки (FKBV)
Факултет за логистика (FL)
Факултет за природни науки и математика (FNM)
Факултет за организациски науки (FOV)
Машински факултет (FS)
Факултет за туризам (FT)
Факултет за безбедносни науки (FVV)
Факултет за здравствени науки (FZV)
Филозофски факултет (FF)
Медицински факултет (MF)
Педагошки факултет (PEF)
Правен факултет (PF)
Интердисциплинарни студиски програми
Индустриски инженеринг (FERI, FG, FS и EPF)
Мехатроника (FERI и FS)
Инфрациска безбедност (FVV и FERI)

10. СМЕСТУВАЊЕ ВО СТУДЕНТСКИ ДОМ

стипендисти на Министерството за високо образование на Република Словенија или случај на постоење на билатерален договор помеѓу двете држави.
Информации: www.studentskidomovi.um.si



Univerza v Mariboru

Создади си иднина!

ИНФОРМАЦИИ ЗА УПИС НА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО МАРИБОР ЗА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ

ВИСОКООБРАЗОВНА ПРИЈАВНО-ИНФОРМАЦИСКА СЛУЖБА

Slomškov trg 15
2000 Maribor
Slovenija

тел: +386 (0)2 23 55 263, (0)2 23 55 264
факс: +386 (0)2 23 55 265

vpis@um.si
www.vpis.um.si

Студиска година 2014/2015

1. СТУДИРАЊЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО МАРИБОР

Универзитетот во Марибор е севкупна образовна и истражувачка установа, која се зазема за одличност на образованието и зголемување на знаењето со помош на базични и апликативни истражувања. Соживотот на општествените науки, економијата, хуманистиката, медицината, природните науки, педагошките науки, правото, техниката и ументостите создава најдобри услови за соработка, конкурентност и мултидисциплинарност.

Структурата на додипломските студиски програми, кои се изведуваат како редовни и вонредни студии:



2. ПРИЈАВА И УПИСИ

Странците и Словенците без словенечко државјанство можат за запишување во 1ва година на додипломските студии да се пријават од 5ти февруари до 31ви мај 2014 година.

Електронска пријава на

<http://portal.evs.gov.si/prijava/>

Државјаните на државите-членки на ЕУ имаат право до образование на високообразовните заводи во Република Словенија под исти услови, по иста постапка и во исти рокови како државјаните на Република Словенија.

3. ОПШТО УСВОЕНИ УСЛОВИ ЗА УПИС ВО 1ВА ГОДИНА НА ДОДИПЛОМСКИТЕ СТУДИИ

Во 1ва година од додипломските студии можат да се запишат странци и Словенци без словенечко државјанство, доколку ги исполнуваат следните услови:

- завршено **средно образование**;
- знаење на словенечки јазик (гледај точка 5);
- **завршена постапка за признавање на странско образование** за намена за продолжување на образованието (гледај точка 7);
- завршена проверка на посебни надареност, способности и вештини.

4. УВЕРЕНИЈА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕТО НА УПИСНИТЕ УСЛОВИ

- Заверена копија на исправа, на која е видливо државјанството;
- судско заверен превод на исправа, на која е видливо државјанството;
- заверени копии на средношколските свидетелства (дипломата и свидетелствата на последните две години од средното образование);
- судско заверени преводи на дипломата и свидетелствата за последните две години од завршеното средно образование;
- одлука за признавање на образованието за намена на продолжување на образованието или одлука за нострификација на свидетелствата (гледај точка 7);
- потврда за положен испит по словенечки јазик (гледај ја точка 5).

5. ЗНАЕЊЕ НА СЛОВЕНЕЧКИ ЈАЗИК

Предавањата на Универзитетот во Марибор се изведуваат на словенечки јазик, затоа знаење на словенечкиот јазик е препорачливо.

Високообразовни заводи на УМ, кои бараат потврда за положен испит по словенечки јазик:

пред уписот во 1. година додипломски студии:

- Педагошки факултет, освен за програмот Музичка педагогика (С);
- Филозофски факултет (С);
- Медицински факултет (*)

пред уписот во 2. година додипломски студии:

- Машински факултет (О);
- Правен факултет (О);
- Педагошки факултет (програм Музичка педагогика) (С);
- Факултет за здравствени науки (О);

О – основно ниво; С – средно ниво

* Сите кандидати треба да имаат потврда за положен испит на ниво С2, нивоа кои се дефинирани од страна на Заедничката европска референтна рамка за јазици (CEFR). Како исполнет услов се смета и положен словенечки јазик на крајните тестирања во средно образование (матурата), потврда дека словенечкиот јазик бил предмет во последната година за време на средното образование (свидетелство), потврда за положен испит по словенечки јазик на ниво С2 или друг документ кој е еквивалентен на гореспоменатите.

Останатите високообразовни заводи на УМ за упис во додипломските студиски програми не бараат потврда за положен испит по словенечки јазик (Факултет за електротехника, компјутерски науки и информатика (FERI), Факултет за градежништво (FG), Факултет за логистика (FL), Факултет за енергетика (FE), Факултет за природни науки и математика (FNM), Факултет за економија и бизнис (EPF), Факултет за организациски науки (FOV), Факултет за земјоделство и биосистемски науки (FKBV), Факултет за хемија и хемиска технологија (FKKT), Факултет за туризам (FT), Факултет за безбедносни науки (FVV), Факултет за здравствени науки (FZV).